

ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ

| МУЗЕЈСКА ДЕЈНОСТ | |
|-------------------------|--|
| 1. | Палеолитско наоѓалиште Голема Пешт, с. Здуње |
| 2. | Археолошки, антрополошки и археометриски истражувања на локалитетот Мали Дол, с. Тремник, Неготино |
| 3. | Археолошки истражувања на некрополата на лок. Градиште, с. Бучинци – Скопско |
| 4. | Археолошко истражување на Големо Градиште “ - Коњух, Кратово, доцноантички урбан центар во североисточна Македонија |
| 5. | Градиште - Неготино - Антигонеа: меѓународно археолошко истражување |
| 6. | Археолошки истражувања на некрополата на лок. Гимбабица, с. Избишта, општина Ресен |
| 7. | Археолошко истражувања на лок. „Големо Градиште“, раноантичката утврдена населба во с. Бразда, Скопско |
| 8. | Систематско рекогносцирање во Преспанскиот регион |
| 9. | Тековно обезбедување и одржување на археолошкиот музеј под отворено небо - Неолитско село во Тумба Маџари, Скопје |
| 10. | Уредување простор за депонирање и изложување на збирката на камени споменици во задниот двор и во коњушницата на Куршумли ан |
| 11. | Изложба „Статусни симболи во инвентарот на пајонските некрополи“ |
| 12. | Изложба: Градиште-Неготино, урбан центар во рана антика |
| 13. | Конзервација и археометалуршки анализи на движен археолошки материјал од локалитетот Лисичин дол, Марвинци – Валандово |
| 14. | Заштита на Музејски археолошки материјал од лок. Исар Марвинци - Југозападна некропола, Валандово |
| 15. | Конзервација и реставрација на археолошките наоди од римската некропола кај Исар, с. Марвинци |
| 16. | Конзервација и реставрација на археолошки предмети од метал во збирката за визатински, средновековен и османлиски период |

| | |
|-----|---|
| 17. | Конзервација и реставрација на археолошки предмети од керамика и стакло, Одделение за византиски, средноковен и османлиски период |
| 18. | Изработка и реализација на Основен проект за конзервација на монети од античката збирка при НУ Археолошки музеј на Македонија (лок. „Исар“ Марвинци, Валандово) |
| 19. | Професионализација на конзервација и документација на Средновековната нумизматичка збирка |
| 20. | Проект за набавка на потрошен и репро материјал за потребите на Конзерваторскиот оддел на НУ Археолошки музеј на Македонија |
| 21. | Евиденција на стари црковни печатени книги од 17 до 19 век во Кочанско |
| 22. | „Градиште - Неготино во антиката“ (публикација) |
| 23. | Зборник на Археолошкиот музеј на Македонија |
| 24. | Докомплетирање на постојаната археолошка поставка Кочани |
| | Хронолошки системи за железното време на Централниот Балкан (13/12 век пред н. е. - 6/5 век пред н. е.), работилница: Хронолошки системи на тест - Моменталната состојба на истражувања и перспективи за хронолошки системи во Македонија и соседните региони |
| 26. | Манифестација „Недела на археологијата 2019“ |
| 27. | Едукативна работилница за деца и млади во музејската збирка во Кочани |
| 28. | Археологијата низ лупата на уметникот |

| МЕЃУНАРОДНА ДЕЈНОСТ | |
|----------------------------|--|
| 29. | Учество на 25 ЕАА во Берн, Швајцарија/ European Archaeological Association / 25 Годишно собрание на Европска Асоцијација на Археолози Презентација во Праисториска секција |
| 30. | Археолошко истражување во Охридско-струшкиот регион |